

"На 25 март 1936 година кога се прославуваше националниот празник на Грција, учителите нè построија на парадата, која беше организирана за таа цел. На чело на парадата беше претседателот на нашето здружение. Тој ја крена тупаницата и извика - да живее Македонија. Во еден глас сите ученици го повторија истото. Тогаш се активира полицијата и брутално нè растури. Се разбегавме кој каде стигна. Потоа поединечно нè повикаа во полицијата, каде бевме малтретирани и обвинети дека ние сме ги организирале провокациите", раскажува Атанас Катиновски-Гоче.

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА



# БОРБЕНОСТА ЈА ДО НО И ВО НЕЈЗИН

## АКТИВНОСТ

**А**танас Катиновски-Гоче е роден 1925 година во село Баница, Егејска Македонија. Основното шестгодишно училиште и детските денови ги минал во селото. Потекнувал од средно-имотно селско семејство. Имал еден брат и една сестра. Во 1928 година татко му заминал на печалба и ги оставил сами. Подоцна, иако бил помлад од неговиот брат, Гоче станал глава на семејството и ги презел сите домашни обврски. Поради употребата на мајчиниот јазик и тој се соочувал со притисоци од грчките власти. Овој борец раскажува дека за време на режимот на Метаксас во селото Баница формирале здружение со цел да му се спротивстават на Метаксасовиот режим.

"На 25 март 1936 година, кога се прославуваше националниот празник на Грција, учителите нè построија на парадата, која беше организирана за таа цел. На чело на парадата беше претседателот на нашето здружение. Тој ја крена тупаницата и извика - да живее Македонија. Во еден глас сите ученици го повторија истото. Тогаш се активира полицијата и брутално нè растури. Се разбегавме кој каде стигна. Потоа поединечно нè повикаа во полицијата, каде бевме малтретирани и обвинети дека ние сме ги организирале провокациите", раскажува Гоче.


КПГ била многу активна во селото Баница. На 15 мај 1941 година КПГ свикала состанок на младинци и ја формирала младинската организација, во која како заменик на нејзиниот претседател бил поставен Гоче. Оваа организација добила задача да прибира информации и други активности кои се барале од Комитетот на КП на Баница. Во селото постоела силна политичка активност. Во 1942 година партијата одлучила да испрати 60 ученици да учат бугарско училиште во Битола.

"На чело на таа група бев јас. За време на престојот во Битола се поврзавме со битолската младинска организација и учествувавме во нивните активности. По налог на партијата, а под водство на Турунџиев, ја нападнавме земјоделската банка. Сите работи оттаму, машини за пишување, хартија... ги однесовме во

циганското маало во Битола, во еден стан на младинската организација, а потоа ги испративме во Преспа. Во Битола ме повикаа во Јавното обвинителство и ме обвинуваа дека сум бил организатор на нападот. Седум дена ме испитуваа за да кажам што се случило, по што условно ме ослободија, но со обврска секој ден да се јавувам во полиција. Но, уште истата вечер се вратив во Баница, во мај 1943 година. Партијата одлучи да ме повлече, а од јули 1943 година стапив во илгала. Ми беше доделен преспанскиот регион со седиште во Герман. Во Преспа ги организиравме младите, собиравме храна за партизаните", посочува борецот.

Пролетта 1944 година го распоредиле во Суровичкиот регион, а во јули истата година, по налог на партијата, бил префрлен во леринскиот регион, каде продолжил со политичка активност. По судирот и по поделбата на грчките и на македонските единици се

# КАТА ВОЈНА ВО ГРЦИЈА: АТАНАС КАТИНОВСКИ-ГОЧЕ



ОД ПОСЕТАТА НА КОСТУР, 2003 ГОДИНА

повлекол во Битола, за што го известил Обласниот комитет на Лерин и се приклучил во одредот на Илија Димоски-Гоце.

## ОРГАНИЗАТОР

"Во Битола во 1944 година бев во Првата македонска бригада и станав

гада на Народната одбрана во Кичево, каде бев назначен за политички комесар на чета и продолжив во борбите за чистење на теренот од балистите. Учествовав во сите борби на бригадата во кичевскиот регион и како комесар на баталјон со чин мајор останав до крај, до 26.12.1946 година, кога бев демобилизиран".

Раскажува и за тоа како во борбите против балистите на Шар Планина во 1946 година проструила информација дека на 24 април Гоце загинал. Всушност, баталјонот за тоа ја известил бригадата, а таа, пак, девизијата. Објаснува и за одењето на скопскиот баталјон во Босна и за тоа дека кога се вратил оттаму слушал наредба за одење во Грција.

"Сите офицери Егејци, по наредба на Врховниот штаб на КПЈ, беа мобилизирани. Кога дојдов од Босна се пријавив во корпусот, но ги немаше моите документи и чекав да ме пронајдат. Во меѓувреме дојде до судир меѓу грчките и македонските политички организации со ЈНА. Југославија ја затвори границата со Грција и веќе не можеше да се минува. Така останав во Скопје", вели Гоце.

Иако директно не учествувал во Граѓанската војна во Грција, пред таа да се случи неколку пати одел во Грција и го организирал тамошното население, по што се враќал во Битола.

Подоцна, по завршувањето на војната, неколку пати се обидел да добие виза за да го посети родниот крај. Дури пред шест години прв пат заминал во Грција, а досега два пати го посетил родниот крај. Исто така, имал и проблеми со одењето во Канада, каде во далечната 1947 година се преселило неговото семејство. Оваа посета ја реализирал во 1984 година.

# КАЖАЛ ВО МАКЕДОНИЈА, ИТЕ ЕТНИЧКИ ГРАНИЦИ

политички комесар на првиот баталјон. Останав во редовите на бригадата до нејзиното расформирање. Подоцна, со 25 офицери бев испратен во првата бри-

Потоа се вратил во Скопје каде добил стан и работа, се оженил со сопруга која потекнувала од Кичево, каде подоцна и се преселил.

(Серијата "Сеќавања" се реализира во соработка со Ташко Јованов)



## FA. ALIJA DAUTOSKI POGREBEN INSTITUT



MEGJUNARODEN POGREBEN INSTITUT - STUTTGART. VRŠIME PREVOZ NA POČINATIOT SO AVTOMOBIL ILI AVION. BRZO, SIGURNO I KOREKTNО. OBEZBEDUVANJE NA SITE POTREBNI DOKUMENTI I OŠTANATI POTREBI. RASPOLAGAME SO KOMPLETNA POGREBNA OPREMA. NAŠITE USLUGI SE, OD MESTOTO NA POČINATIOT OD SITE EVROPSKI ZEMJI DO MESTOTO NA POGREBOT !

**EDINSTVEN MAKEDONSKI POGREBEN INSTITUT. PROVERENA USLUGA!  
I VO NAJTEŠKITE MOMENTI NIE SME SO VAS! VI STOIME NA RASPOLAGANJE 24 ČASA**

		<b>Büro Makedonija</b> Tel. 048 / 473 315 Mob. 070 / 711 788	<b>Büro Stuttgart</b> Tel. 0711 / 8 17 78 72 Fax 0711 / 8 17 78 73 Mob. 0171 / 5 46 32 20 0172 / 7 62 20 49
---	---	--	---

70469 Stuttgart - Leobenerstr. 33  
Feuerbach [www.dautoski.de](http://www.dautoski.de)